



Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ” бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на ден 02.02.2015 година го разгледа следниот:

**ПРЕДЛОГ - ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Акцискиот план за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која во декември 2014 година ја усвои Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија. Исто така Програмата за развој се разгледува на седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион одржана на __.__.____ г. Во овој базичен документ за развој на регионот за периодот 2015-2019 г. определени се среднорочните цели, приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Во овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги достави до БРР за 2015 година. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти кои се дел од Приоритетна листа на проекти за 2015 година, од кои два селектирани со Одлука на Советот за развој на ЈЗПР, Центарот за развој ќе достави до ГИЗ РЕД и Швајцарска Агенција за развој за финансирање преку СФС грантова шема.

Од ИПА 3 компонента во соработка со МЖСПП отпочнати се со реализација два големи регионални проекти од областа на комуналната инфраструктура. Првиот е Изградба на систем за одведување и третман на отпадните води во Кичевскиот микро регион, а вториот е Подготовка на потребна документација за надградба на пречистителната станица во Враништа, проширување на колекторскиот систем за Охридското Езеро и приоритетно одвојување на канализационата од атмосферската вода во градовите Струга и Охрид. Се очекува во 2015 година да продолжи подготовката на техничка документација и во последниот квартал да се распишат тендери за изградба на системите.

Бидејќи ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени и проекти кои ги имплементираат општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во текот на 2015 г. ќе подготвува и ќе доставува предлог проекти и до меѓународните донатори, особено за ИПА Пекугранична соработка (со Албанија и Грција). Доколку се завршат сите процедури благовремено ќе може да започне нивната реализација на крајот од 2015 година.

Среднорочна цел 1: Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење						
Приоритет 1.2 Привлекување на инвестиции во регионот						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
1.2.1	Мапирање на потенцијалите на регионот за инвестирање	ГИС проект за управување со градежното земјиште од страна на општините со цел привлекување на странски инвестиции	1.Поставување на хардвер и софтвер за бази на податоци 2.Креирање бази на податоци 3.Обуки 4.Презентација и промоции	8 месеци	2.238.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР, МЛС
Приоритет 1.3 Јакнење на секторот на мали и средни претпријатија во регионот						
1.3.2	Поддршка на старт-ап бизниси	Студиски патувања Промоција на млади претприемачи преку собирање и одгледување на билки	Јакнење на капацитети, публикување каталог, формирање кластер	12 месеци	1.586.800	ЦРЈЗПР, бизнис сектор, млади претприемачи
1.3.3	Искористеност на програми за финансирање на МСП секторот	Бизнис Центар за поддршка и услуги на бизнис секторот	1.Изработка на Комуникациска стратегија и Програма за развој на МСП 3.Водич за инвестирање 4.ВЕБ портал 5.Средби со бизнис сектор	8 месеци	1.522.109	ЦРЈЗПР, МСП, сите општини од регионот, МЛС, УНДП
1.3.4	Олеснување на работењето на традиционалните занаети	Заживување и поттикнување на старите занаети	Вмрежување на занаетчи и нивно вклучување за продажба преку е-продавници.	12 месеци	600.000	ЦРЈЗПР, комора на занаетчи, носители на е-продавници
Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот						
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Основен проект и изградба на мост (Корошишта)	1.Изработка на основен проект и ревизија на основен проект 2.Изградба на мост преку Сатеска	12 месеци	7.000.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР, МЛС
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Техничка документација за пат што ги поврзува Струга и Центар Жупа	Основен проект и ревизија за пат Елевци-Долгаш	12 месеци	1.500.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, Јавно Претпријатие за државни патишта

Среднорочна цел 2: Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и создавање услови за запирање на миграцијата						
Приоритет 2.2 Спречување на одливот на стручниот кадар од терцијарни дејности преку поттикнување на поголема родова рамноправност и можност за вклучување на пазарот на труд на граѓани од ранливите категории						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување на пазарот на труд на жените и претставници од ранливите категории	Обуки	1.Подигнување на капацитетите за ПЦМ и РР 2.Подготовка на проектни апликации за ЕУ фондови	12 месеци	300.000	ЦРЈЗПР, МЛС, ГИЗ РЕД ШАРС, УНДП
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување на пазарот на труд на жените и претставници од ранливите категории	Студиски посети	1.Посета на регионални агенции во ЕУ 2.Размена на искуства 3.Воспоставување партнерства	12 месеци	350.000	СРЈЗПР, ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, бизнис сектор
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување на пазарот на труд на жените и претставници од ранливите категории	Кампањи	Кампањи за подигање на свест за инклузија на ранливи групи	8 месеци	300.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, НВО, Бизнис сектор
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување на пазарот на труд на жените и претставници од ранливите категории	Промотивни настани	Организирање настани за промоција на успешни примери	12 месеци	300.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, НВО, Бизнис сектор, МЛС, УНДП

Среднорочна цел 3: Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното наследство						
Приоритет 3.1 Развој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
3.1.1	Изготвување на урбанистичко планска документација	Урбанистички планови	1. Урбанистички планови за вон населени места 2. Општи акти 3. Урбанистички планови за села	6 месеци	1.600.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР, МЛС
3.1.3	Обезбедување инфраструктура до атракциите и нивно опремување	Подготовка на основни проекти	Основни проекти и ревизија за пешачки и велосипедски патеки во регионот (во согласност со изработена студија)	9 месеци	1.300.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, ГИЗ, ЕУ ИПА2
3.1.4	Обезбедување на информации, сигнализација и визуелизација на туристички атракции	Инфо-точки	Изготвување на план и реализирање на инфо точки, центри во регионот	8 месеци	1.300.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, ГИЗ, ЕУ ИПА2, МЛС
3.1.5	Ревитализација на стари куќи и изградба на објекти во рурални средини за сместувачки капацитети, угостителство и стопански објекти поврзани со етнографско наследство	Техничка документација за три етно куќи во ЈЗПР (македонска, албанска и турска)	Изработка на три основни проекти за три етно куќи Ревизија на основните проекти	8 месеци	1.300.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, ГИЗ, ЕУ ИПА2, МЛС
Приоритет 3.3 Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезоналниот карактер на туризмот и рамномерно користење на капацитетите во текот на целата година						
3.3.1	Ажурирање на туристичките мапи	ВЕБ Платформа за природното и културното наследство во ЈЗПР	1. Прибирање податоци, подготовка и превод 2. Полнење на база на податоци 3. Публикување на ВЕБ	12 месеци	4.000.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, Бизнис сектор, ЕУ ИПА2-Прекугранична соработка
3.3.7	Промоција на туристичките вредности од вонсезонски карактер	Промотивни настани во ЈЗПР	Маркетинг и медиумско претставување Ажурирање на ВЕБ портал	12 месеци	300.000	ЦРЈЗПР, 9те општини од регионот

Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
4.1.1	Реконструкција на постојните системи за водоснабдување и изградба на нови водоводни системи	Студија за модели на менаџирање на МЈП Проаква	Изработка на техничка документација	8 месеци	1.532.500	ЦРЈЗПР и општините Струга и Охрид, МЖСПП
4.1.2	Воведување на интегриран систем за управување со цврст отпад	Поставување подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР	Подготовка на местата за поставување на утврдените локации Набавка на подземни контејнери и нивно поставување	8 месеци	3.393.460	ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, БРР
4.1.2	Воведување на интегриран систем за управување со цврст отпад	Подготовка на потребна документација за воспоставување интегриран и финансиски одржлив систем за управување со отпад	Подготвителни активности за изработка на Регионален план за управување со отпад	8 месеци		РОУО, ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЖСПП, ЕУ ИПА2 EuropeAid/136347/ИН/SER/МК
4.1.2	Воведување на интегриран систем за управување со цврст отпад	Собирање и третман на градежниот шут во ЈЗПР	Изработка на техничка документација согласно изработена Студија за градежен шут	12 месеци	1.500.000	РОУО, ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЖСПП

Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на систем за одведување и третман на отпадни води во Кичево	Изработка на потребна документација за изградба на системот Подготовка на тендерска документација за изградба	12 месеци	18.000.0000	Општина Кичево, ЦРЈЗПР, МЖСПП, ИПАЗ
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Комплетирање на системот за заштита на Охридско Езеро	Подготовка на потребна документација за надградба на пречистителната станица во Враништа, проширување на колекторскиот систем и приоритетно одвојување на канализационата и атмосферската вода во градовите Охрид и Струга	12 месеци	18.000.0000	Општините Струга, Охрид и Вевчани, ЦРЈЗПР, МЖСПП, ИПАЗ/ОПРД2007- 2013/3.1
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на пречистителна станица во Центар Жупа	Подготовка на апликација за средства за изградба Подготовка на тендерска документација за изградба	12 месеци	1.800.000	Општина Центар Жупа, ЦРЈЗПР, МЖСПП, Светска Банка, МФ
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на пречистителна станица и канализација во Трпејца	Подготовка на апликација за средства за изградба Подготовка на тендерска документација	12 месеци	1.800.000	Општина Охрид, ЦРЈЗПР, МЖСПП, ЈИЦА, Светска Банка, МФ
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на колектори од Градиште до Св.Наум	Подготовка и ревизија на основни проекти Подготовка на апликација за средства за изградба	12 месеци	1.200.000	Општина Охрид, ЦРЈЗПР, МЖСПП, ЈИЦА, Светска Банка, МФ

Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина

Приоритет 4.2 Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата

Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
4.2.1	Заштита на биодиверзитетот	Физибилити студија за проценка на состојбите на реките кои се влеваат во Охридското езеро	Изработка на потребната техничка документација	8 месеци	1.075.000	ЦРЈЗПР и општините Струга, Дебрца и Охрид, МЖСПП
4.2.2	Квалитет на воздух	Изведба на енергетски ефикасни објекти и употреба на обновливи извори на енергија во ЈЗПР	Подготовка тендерска и објавување Избор на надзорни органи Замена на прозорци и изолација на кров во ОУ „Браќа Миладиновци, -Струга Замена на прозорци во ОУ „Мирко Милески, -Кичево Инсталирање систем со сончеви колектори во ЈУ „Брешиа, -Дебар	8 месеци	5.095.720	Општините Струга, Кичево и Дебар, ЦРЈЗПР, МЛС, БРР
4.2.2	Квалитет на воздух	Студија за искористување на геотермалните потенцијали во Дебарски микро регион	Изработка на студија Презентација на студијата пред сите засегнати страни	8 месеци	1.200.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЕ
4.2.2	Квалитет на воздух	Стационар за кучиња скитници во ЈЗПР	Изработка на студија Презентација на студијата Кампања Акциски план	8 месеци	1.200.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС, ЈКП, НВО